

Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 124/19 и 178/21), министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација.

Член 2

Барањето за доделување на финансиска поддршка за инвестициски проекти во технолошко индустриски развојни зони се поднесува до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Барањето за доделување на финансиска поддршка за инвестициски проекти надвор од технолошко индустриски развојни зони се поднесува до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија.

Барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесува следната документација:

- Писмо на намери дадено во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник;
- Деловен план за инвестициски проект даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник;
- Тековна состојба за деловниот субјект издаден од Централниот Регистар на Република Северна Македонија, не постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена;
- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена;
- Потврда од Царинската управа дека деловниот субјект нема неплатен долг по основ на царина и други увозни давачки, не постара од 60 дена;
- Уверение од Управата за јавни приходи дека нема настанати и ненамирени даночни обврски, не постаро од 60 дена;
- Годишни сметки со финансиски извештаи за последните четири години или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан или започнал со дејност;

- Нотарски заверена изјава на застапникот по закон на подносителот на барањето, под полна материјална, кривична и морална одговорност за точност и веродостојност на сите податоци кои барателот ги приложува со барањето од член 2 на овој правилник;
- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност кога подносителот на барањето е основач на Акционерско друштво, дека поседува најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции;
- Копија од акционерската книга за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

Подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции покрај документите од став 1 на овој член, треба да поднесат и Потврда од надлежен орган на странска држава за пријавено живеалиште или привремен престој за државјани на Република Северна Македонија.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.142/19).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 15-18-2461/12

5 август 2021 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

ДО:

<input type="checkbox"/> Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ Ул. Никола Вапцаров бр. 7, 1000 Скопје	<input type="checkbox"/> Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони Бул. Партизански Одреди бр. 2, 1000 Скопје
--	--

БАРАЊЕ ЗА:

1. Доделување на финансиска поддршка	<input type="checkbox"/>
2. Измена на Договор бр. _____ од _____ година заради усогласување со одредбите од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 83/18, 98/19, 124/19 и 178/21)	<input type="checkbox"/>
3. Измена на одредби во Договор за финансиска поддршка бр. _____ од _____ година	<input type="checkbox"/>

Напомени:

- Барателите кои немаат склучено договор за финансиска поддршка, можат да ја изберат само опцијата 1.
- Барателите кои склучиле договори согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции, можат да ги изберат опциите 2 и/или 3.
- Барателите кои склучиле анекс на договор заради усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 98/19), можат да ги изберат опциите 2 и/или 3.

поднесено од деловниот субјект:

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ**ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ**

Целосен назив:	
Кратко име:	
Седиште:	
Датум на основање:	
Единствен даночен број:	
Големина на субјектот:	

Приоритетна дејност:	
Главна приходна шифра:	
Организационен облик:	
ЕМБС:	
Жиро сметка:	
Депонент банка:	
Телефон (фиксен):	
Факс (доколку има):	
Веб страна:	
Е-маил:	
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ	
Име и презиме:	
Мобилен телефон:	
Домашна адреса:	
ЕМБГ:	
Број на лична карта:	

**Поднесувачот на ова Барање се согласува личните податоци да се користат од страна на Давателот на финансиска поддршка и другите институции и органи кои го разгледуваат за потребите на оценка за доделување на финансиска поддршка.*

ИСПОЛНЕТОСТ НА ГЛАВНИ ПРЕДУСЛОВИЗА ДОБИВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

1. Краток опис на инвестицискиот проект (до 500 карактери)

2. Остварени приходи од работењето во последните 4 години (201 ознака за АОП од биланс на успех)

Година	Износ во денари (201 ознака за АОП од биланс на успех)
2017	
2018	
2019	
(2017+2018+2019)/3	
2020	

(податоците се однесуваат за последните 4 години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, а се земаат податоците од официјалните финансиски извештаи на деловниот субјект) - **201 ознака за АОП од биланс на успех**

3. Просечен број на вработени во последните 4 години (257 ознака за АОП од биланс на успех)

Година	Број на вработени (257 ознака за АОП од биланс на успех)
2017	
2018	
2019	
(2017+2018+2019)/3	
2020	

(податоците се однесуваат за последните 4 години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, а се земаат податоци од официјалните финансиски извештаи на деловниот субјект) - **257 ознака за АОП од биланс на успех**

ИСПОЛНЕТОСТ НА ДРУГИ УСЛОВИ ОД ЗАКОНОТ	Селектирај
Дали деловниот субјект е новоосновано трговско друштво, кое сеуште нема остварено приходи од работење (АОП 201 од БУ) во претходната или тековната година	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
Дали деловниот субјект е од кожарско-преработувачката или текстилната индустрија	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
Дали сопственикот на деловниот субјект е државјанин на Република Северна Македонија со живеалиште или привремен престој во странство и има повеќе од 51% од сопственоста во деловниот субјект	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>

<p>Дали деловниот субјект е јавно претпријатие основано и во сопственост на државата или единиците на локална самоуправа, трговско друштво кое е во целосна или делумна на државата или единиците на локална самоуправа, јавно приватно партнерство во кое учествува државата или единиците на локална самоуправа</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект е носител на лиценца за производство на електрична енергија и добива механизми за поддршка (повластени тарифи или премиуми), односно електричната енергија ја продава по регулирани цени</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект врши регулирана дејност чија цена ја одредува независно регулаторно тело</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект е корисник на право на концесии на добра од општ интерес, при што концесијата која се користи е поврзана со продуктивната почетна инвестиција</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект е производител на акцизна стока, при што инвестицискиот проект се однесува на производство на акцизната стока</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект врши дејност од областа на примарно земјоделство, шумарство и рибарство, освен преработувачки дејности во земјоделството, шумарството и рибарството кои не користат субвенции</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект врши градежни дејности поврзани со изградба и продажба на станови и станбени и деловни згради, и тоа само во делот на градежната дејност изградба и продажба на станови, станбени и деловни згради</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>
<p>Дали деловниот субјект е корисник на средства од ИПАРД програмата, или финансиска поддршка од ФИТР, или од активни мерки за вработување од АВРСМ, или програмите за финансиска поддршка од МЕ, или Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост КОВИД-19 периодот, или други мерки кои го исклучуваат користењето на финансиска поддршка за исти оправдани инвестициски трошоци</p>	<p>ДА <input type="checkbox"/></p> <p>НЕ <input type="checkbox"/></p>

<p>Доставена нотарски заверена изјава на законски застапник на корисникот, под полна материјална, кривична и морална одговорност дека приложената документација и податоците се точни, вистинити и веродостојни</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
---	---------------------------------

Поднесуваме барање за склучување/измена на договор за финансиска поддршка со Владата на Република Северна Македонија согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции, за следните видови на финансиска поддршка:

Напомена:

- Барателите кои немаат склучено договор за финансиска поддршка, ги селектираат видовите на финансиска поддршка за кои ги исполнуваат условите;
- Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на одредбите од договорот, ги селектираат видовите на финансиска поддршка кои сакаат да ги задржат од договорот, како и новите видови на финансиска поддршка кои сакаат да ги додадат со оваа измена;
- Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на договорот заради усогласување со новите одредби од Законот, ги селектираат видовите на финансиска поддршка кои се дел од постоечкиот договор.

ВИДОВИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА*	Селектирај
1. Поддршка за нови вработувања	<input type="checkbox"/>
2. Поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република Северна Македонија	<input type="checkbox"/>
3. Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување	<input type="checkbox"/>
4. Поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес	<input type="checkbox"/>
5. Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи	<input type="checkbox"/>
6. Поддршка за преземање на деловни субјекти во потешкотии	<input type="checkbox"/>
7. Поддршка за зголемување на конкуретноста на пазарот	<input type="checkbox"/>

(Барателот со означување се изјаснува за кои видови на финансиска поддршка од горенаведените се однесува барањето)

*Барателот може да избере повеќе видови на финансиска поддршка имајќи ги предвид следните ограничувања:

- Доколку се избере мерката под реден број 4 не може да се избераат мерките под реден број 1, 5 и 6
- Доколку се избере мерката под реден број 5 не може да се избере и мерката под реден број 6 и обратно
- Мерката под реден број 2 се однесува само на проекти во ТИРЗ
- Мерките под реден број 5 и 7 може да се побараат за исти оправдани инвестициски трошоци

Со ова барање ја приложуваме и следната документација:

ДОКУМЕНТАЦИЈА	Селектирај
Писмо на намери	<input type="checkbox"/>
Деловен план за инвестициски проект	<input type="checkbox"/>

Тековна состојба за субјектот издадена на _____ 20__ година	<input type="checkbox"/>
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, издадена на _____ 20__ година	<input type="checkbox"/>
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, издадена на _____ 20__ година	<input type="checkbox"/>
Потврда од Царинската управа дека деловниот субјект нема неплатен долг по основ на царина и други увозни давачки, издадена на _____ 20__ година	<input type="checkbox"/>
Уверение од Управата за јавни приходи дека нема настанати и ненамирени даночни обврски, издадено на _____ 20__ година	<input type="checkbox"/>
Годишни сметки со финансиски извештаи за последните 4 години*	<input type="checkbox"/>
Нотарски заверена изјавата на застапникот по закон на подносителот на барањето, под полна материјална, кривична и морална одговорност за точност и веродостојност на сите податоци кои деловниот субјект ги приложува со барањето	<input type="checkbox"/>
Извод од Централен депозитар за хартии од вредност кога подносителот на барањето е основач на Акционерското друштво, дека поседува најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестициите	<input type="checkbox"/>
Копија од акционерска книга за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестициите	<input type="checkbox"/>
Потврда од надлежен орган на странска држава за пријавено живеалиште или привремен престој за државјани на Република Северна Македонија, основачи на деловниот субјект, согласно член 33 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2018, 98/2019, 124/2019 и 178/21)	<input type="checkbox"/>

(Барателот ги означува документите кои ги приложува кон барањето и ги пополнува бараните информации)

**За компании формирани во годината на апликација за склучување на договор за финансиска поддршка, не важи обврската за доставување на годишни сметки за претходните години*

По барање на надлежниот орган согласни сме да доставиме и други документи со кои се потврдуваат податоци и факти наведени во Барањето и документацијата.

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

_____ (скр.назив на дел.субјект, одг.лице, потпис)

ПИСМО ЗА НАМЕРИ

за започнување на инвестициски проект согласно Законот за финансиска поддршка на инвестиции

Напомена:

Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на износот на инвестиција, го пополнуваат овој прилог со новите параметри на инвестицијата;

Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на мерките во договорот, го пополнуваат овој прилог со параметри на инвестицијата од постоечкиот договор;

Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на договорот заради усогласување со новите одредби од Законот, не го пополнуваат овој прилог.

Скратен назив на деловниот субјект		
ЕДБ		
Назив на инвестицискиот проект		
Датум на почеток на инвестицискиот проект		
Датум на завршување на инвестицискиот проект (најмногу до 5 години од датумот на почеток)		
Износ на оправдани инвестициски трошоци во првата година	_____ МКД	_____ ЕУР
Вкупен износ на оправдани инвестициски трошоци во времетраење на инвестицискиот проект (износот ќе биде пресликан во договорот)	_____ МКД	_____ ЕУР
Локација на инвестицијата (адреса и општина)		
Број на вкупно планирани нови работни места за времетраење на инвестицијата		
Број на креирани нови работни места во првата година од инвестицијата		

Во согласност со Законот за финансиска поддршка на инвестициите, со ова писмо и приложената документација ја иницираме постапката за склучување/измена на договор за финансиска поддршка за реализација на нашата инвестиција.

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

_____ (скр.назив на дел. субјект, одг.лице, потпис)

ДЕЛОВЕН ПЛАН
ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТ И ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ

Напомена:

Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на износот на инвестиција, го пополнуваат делот В4 (планирани оправдани инвестициски трошоци) со новите параметри на инвестицијата;

Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на мерките во договорот, го пополнуваат делот В4 (планирани оправдани инвестициски трошоци) со параметри на инвестицијата од постоечкиот договор;

Барателите кои имаат склучено договор за финансиска поддршка, а поднесуваат барање за измена на договорот заради усогласување со новите одредби од Законот, не го пополнуваат овој прилог.

НАЗИВ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ПРОЕКТ:

--

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ

Скратен назив	
ЕДБ	
ЕМБС	

А. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Историјат на деловниот субјект во Република Северна Македонија (до 2000 карактери)

--

2. Управувачка структура на деловниот субјект во Република Северна Македонија

--

3. Вид на дејност/и (шифра и опис)

--

**Б. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНО ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**
(доколку има)

1. Облици на користена државна помош во претходната или во тековната година

Година	Инвестициски проект	Облици на доделена држ. помош	Број на вработени за проектот	Износ на инвестиција	Износ на доделена државна помош

В. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ПРОЕКТ

1. Опис на инвестицискиот проект/продуктивна почетна инвестиција (до 1800 карактери)

--

2. Опис на произведен процес/нов производ (до 1800 карактери)

--

3. Временски план за реализација на инвестицискиот проект

Датум на почеток на реализација на инвестицискиот проект (конкретен датум)*	
Датум на завршување на инвестицискиот проект (најдоцна до 5 години од датумот на почеток на реализација на инвестицискиот проект)	

**За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат исклучиво трошоците кои ќе бидат реализирани (платени) по датумот на почеток на реализација на инвестицискиот проект*

4. Планирани оправдани инвестициски трошоци за проектот по години почнувајќи од годината на почеток на реализација на инвестицискиот проект и наредните 4 години

	Прва година	Втора година	Трета година	Четврта година	Петта година	Вкупно
Оправдани инвестициски трошоци во нови машини и опрема (нови или со старост од најмногу 2 години)						
Оправдани инвестициски трошоци во згради и земјиште						
Оправдани инвестициски трошоци во нематеријални средства						
ВКУПНО*						
Оправдани инвестициски трошоци за индустриско истражување (мерка 3)**						

**Вкупниот износ на планирани оправдани инвестициски трошоци наведен во оваа табела ќе се смета за минимален износ на инвестицијата и ќе претставува договорна обврска за деловниот субјект во Договорот за финансиска поддршка*

***Оправданите инвестициски трошоци за индустриско истражување не влегуваат во вкупниот износ на оправдани трошоци кој ќе претставува договорна обврска за деловниот субјект*

5. Дали деловниот субјект ќе учествува со најмалку 25% во вкупните инвестициски трошоци за проектот, со сопствени средства или со средства од друг извор кои не претставуваат државна помош?

ДА

НЕ

6. Број на реализирани вработувања по години почнувајќи од годината на почеток на реализација на инвестицискиот проект и наредните 4 години

	Прва година	Втора година	Трета година	Четврта година	Петта година	Вкупно
Планиран број на нови работни места						

Датум

БАРАТЕЛ

М.П

_____ (скр.назив на друштво, одг.лице,потпис)